

**- РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД
СКОПЈЕ -**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ
2025 ГОДИНА**

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА</u>	<u>5</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>10</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје

ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18

Скопје

Извештај за ревизија на посебните финансиски извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на друштвото Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), коишто го вклучуваат посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година, посебниот извештај за сеопфатна добивка, посебниот извештај за промени во главнината, посебниот извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, како и преглед на приложените белешки кон посебните финансиски извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење со исклучок на ефектите од прашањата опишани во делот „Основи за мислење со резерва“ од нашиот извештај, приложените посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје на 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во Белешка 20 - Нематеријални средства приложена кон посебните финансиски извештаи на Друштвото, истото има прикажано Гудвил во износ од 9.353 илјади денари. Согласно барањата на МСС 36 - Обезвреднување на средства, гудвилот треба најмалку еднаш годишно да се тестира за обезвреднување.

Друштвото нема спроведено тест за обезвреднување на гудвилот на датумот на финансиските извештаи. Поради тоа, ние не бевме во можност да добиеме доволни и соодветни ревизорски докази за да утврдиме дали постои потреба од признавање на загуба од обезвреднување, како и дали сметководствената вредност на гудвилот и поврзаните позиции во финансиските извештаи се правилно прикажани.

2. Како што е наведено во Белешка 21 – Материјални средства, Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година има евидентирано земјиште во вкупен износ од 138.083 илјади денари. За наведеното земјиште Друштвото не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото му е доделено на користење од страна на Република Северна Македонија. Постапката за стекнување право на сопственост е во тек и не е завршена до датумот на известување. Според наше мислење, согласно барањата на МСС 16, земјиштето не треба да биде признаено како средство во посебниот извештај за финансиската состојба се до завршување на постапката за стекнување на правото на сопственост. Следствено на тоа, со состојба на 31 декември 2025 година средствата и капиталот на Друштвото се преценети за горенаведениот износ.

3. Како што е наведено во Белешка 24 – Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања приложена кон посебните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година истото има евидентирано побарувања од поврзани субјекти (редовни и по основ на дадени заеми) во

вкупен износ од 71.583 илјади денари и побарувања од купувачи во вкупен износ од 330.943 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени тужени побарувања од поврзани субјекти и купувачи кои во најголем дел се неактивни или во постапка на стечај во вкупен износ од 350.694 илјади денари за кои постојат индикации дека се ненаплативи. Во овие тужени побарувања вклучени се и побарувања за трошоци и камати по судски пресуди во износ од 31.160 илјади денари, за кои Друштвото има прикажано пресметани приходи за идни периоди (Белешка 28). Друштвото нема направено проценка за оштетување на тужените побарувања, ниту пак има признаено било какви резервирања поради оштетување за истите. Следствено на тоа, со состојба на 31 декември 2025 година преценети се средствата за износ од 350.694 илјади денари и пасивните временски разграничувања за износ од 31.160 илјади денари, додека потценети се трошоците и загубата за износ од 319.534 илјади денари.

Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизија на посебните финансиски извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика на професионалните сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност), (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на посебните финансиски извештаи во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои според нашето професионално расудување имале најголема значајност за нашата ревизија на посебните финансиски извештаи во тековниот период. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на посебните финансиски извештаи земени како целина и во формирањето на нашето ревизорско мислење и ние не даваме посебно мислење во однос на овие прашања.

Освен за прашањата опишани во пасусот „Основи за мислење со резерва“, ние не утврдивме дека постојат други клучни ревизорски прашања за кои треба да се комуницира во нашиот извештај.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат посебните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за посебните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на посебните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со посебните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во текот на ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постојат материјално погрешни прикажувања на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

При подготвување на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користењето на сметководствена основа за

континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизија на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи земени како целина не содржат материјално погрешни прикажувања, без разлика дали истите се резултат на измама или на грешка и да издадеме ревизорски извештај којшто го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не преставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија секогаш ќе открие материјално погрешни прикажувања кога тие постојат. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или на грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 273/2024) применуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешни прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешни прикажувања како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти и лажни заобиколувања на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите но не и со цел за изразување на мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можност на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола коишто ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедивме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, за активностите преземени за елиминирање на закани или за применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека за прашањето не

треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативни последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Како што е наведено во пасусот „Други информации“, Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 240, член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 191/2025).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година се конзистентни во сите материјални аспекти со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Прилеп, 30.04.2026

Овластен ревизор



Грозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Пецо Ристески

**Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје**

- **Посебен извештај за финансиската состојба**
- **Посебен извештај за сеопфатна добивка**
- **Посебен извештај за промени во главнината**
- **Посебен извештај за паричните текови**

Овие посебни финансиски извештаи се усвоени на ден 30.03.2026 година и потпишани од Извршниот член на Одборот на директори.

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	177.401	189.045
Останати приходи	6	699	791
Вкупно приходи од работењето		178.100	189.836
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за суровини и други материјали	7	92.087	104.477
Набавна вредност на продадени стоки ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8	-	7
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	5.171	5.811
Останати трошоци од работењето	10	31.114	30.840
Трошоци за вработените	11	28.054	44.482
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	16.355	16.214
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства		-	-
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	13	661	927
Вкупно расходи од работењето		173.441	202.758
Финансиски приходи	14	247	6.077
Финансиски расходи	15	5.385	5.163
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	16	(479)	(12.008)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	16	(479)	(12.008)
Данок на добивка	17	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	18	(479)	(12.008)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	19	(479)	(12.008)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Основна добивка/загуба по акција (во денари)	20	-0,30	-7,64

Рудници и железарница УСЛУГИ

АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори

Јован Гечески



ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	21	9.353	9.353
Материјални средства	22	371.291	382.773
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	23	591	591
Вкупно нетековни средства		381.234	392.716
Тековни средства			
Залихи	24	9.164	9.044
Побарувања од поврзани друштва	25	23.061	23.004
Побарувања од купувачи	25	330.943	325.863
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	-
Побарувања од државата по основ на даноци	25	692	741
Побарувања од вработените	25	167	164
Останати краткорочни побарувања	25	-	379
Краткорочни финансиски средства	25	48.522	48.522
Парични средства и парични еквиваленти	26	6.846	2.369
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	25	-	-
Вкупно тековни средства		419.393	410.085
ВКУПНО СРЕДСТВА		800.628	802.801
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	27	505.704	505.704
Сопствени акции		(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва		207.805	207.805
Резерви		1.831	1.831
Акумулирана добивка		2.802	2.802
Пренесена загуба		(12.008)	-
Добивка за деловната година		-	-
Загуба за деловната година		(479)	(12.008)
Вкупно главнина и резерви		694.154	694.633
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	28	12.641	11.636
Краткорочни обврски спрема добавувачи		12.209	13.999
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	3
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		720	760
Обврски спрема вработените		1.463	1.509
Тековни даночни обврски		1.322	1.655
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		46.959	47.446
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		31.160	31.160
Вкупно тековни обврски		106.474	108.168
Вкупно обврски		106.474	108.168
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		800.628	802.801

Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори


 Јован Бечески

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

ОПИС	Основна главнина	Сопствени акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2025 година	505.704	(11.502)	207.805	1.831	2.802	(12.008)	694.633
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба	-	-	-	-	-	-	-
Други усогласувања	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за година	-	-	-	-	-	-	-
Загуба за година	-	-	-	-	-	(479)	(479)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 година	505.704	(11.502)	207.805	1.831	2.802	(12.487)	694.154

ОПИС	Основна главнина	Сопствени акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2024 година	505.704	(11.502)	207.805	13.548	2.802	(11.716)	706.641
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Покривање на загуба	-	-	-	(11.716)	-	11.716	-
Други усогласувања	-	-	-	-	-	-	-
Добивка за година	-	-	-	-	-	-	-
Загуба за година	-	-	-	-	-	(12.008)	(12.008)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	505.704	(11.502)	207.805	1.831	2.802	(12.008)	694.633

Рудници и железарница УСЛУГИ
 АД Скопје
 Извршен член на Одбор на директори



Јован Гечески

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба пред оданочување	(479)	(12.008)
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	16.355	16.214
Приходи/расходи од камати нето	5.130	(919)
Дивиденди и други приливи и одливи нето	-	-
Добивка пред промени во работен капитал	21.006	3.287
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(120)	208
Побарувања од поврзани друштва	(57)	48.490
Побарувања од купувачи	(5.079)	(67.879)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	49	(65)
Побарувања од вработените	(3)	-
Останати краткорочни побарувања	379	(379)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	29.179
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(4.831)	9.554
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	1.004	2.934
Обврски спрема добавувачи	(1.790)	3.836
Обврски за аванси, депозити и кауции	(3)	3
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(40)	(525)
Обврски кон вработените	(45)	(1.021)
Тековни даночни обврски	(334)	103
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	(85)
Останати краткорочни обврски	-	31.160
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(1.207)	36.405
Прилив од камати	247	6.077
Одливи по камати	(5.376)	(5.157)
Данок на добивка	-	-
Вкупно нето готовина од оперативни активности	9.838	50.165
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Продажби на материјални и нематеријални средства	-	-
Набавки на материјални и нематеријални средства	(4.874)	(3.952)
Дивиденди	-	-
Приливи од вложувања во недвижности	-	-
Одливи од вложувања во недвижности	-	-
Приливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Одливи од долгорочни финансиски средства	-	(48.522)
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(4.874)	(52.473)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	-	-
Исплата на дивиденда	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Прилив (одлив) од долгорочни кредити и заеми	-	-
Прилив (одлив) од краткорочни кредити и заеми	(487)	(7.242)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(487)	(7.242)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	4.477	(9.550)
Готовина на почетокот од годината	2.369	11.919
Готовина на крајот од годината	6.846	2.368

Рудници и железарница УСЛУГИ
АД Скопје

Извршен член на Одбор на директори

Јован Гачески



БЕЛЕШКИ
КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА УСЛУГИ АД СКОПЈЕ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 23.06.1997 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот, сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.18, Скопје.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 49.500 – цевководен транспорт.

ЕМБС на Друштвото е 5180694, а ЕДБ 4030997275072.

Основната главнина на Друштвото изнесува 8.035.808 евра непаричен основачки влог, со вкупен број на акции од 1.571.668 со номинална вредност од 5,11 евра по акција, во посед на 2.835 акционери (2.850 акционери во 2024 година).

Органи на управување на Друштвото се:

а) Собрание,

б) Одбор на директори.

Извршен член на Одбор на директори е Јован Гечески, магистер по електротехника и информациски технологии.

Неизвршни членови на Одборот на директори се:

- Ѓорѓе Качурков, дипломиран машински инженер – претседател на Одбор на директори;
- Филип Мешков, дипломиран правник;
- Александар Кечовски, дипломиран машински инженер;
- Славчо Стојанов, дипломиран машински инженер.

Друштвото е:

- доминантен сопственик на Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје односно учествува со 100% во главнината на истото, која изнесува 5.800 евра.
- учествува со 75% во основната главнина на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје кое има основачки влог во вкупен износ од 3.756 евра.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2025 година Друштвото има просечен број на вработени лица 31. Во претходната 2024 година овој број на вработени изнесуваше 60.

Овластено раководно и одговорно лице е Јован Гечески - Извршен член на Одбор на директори со ограничени овластувања при склучување на договори и потпишување на документи над 250.000 ЕУР во внатрешниот и надворешниот промет.

Друштвото котира на Македонската берза за хартии од вредност.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи на Друштвото се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во новиот Правилник за водење на сметководство („Сл. весник“ бр. 75/2024 и 274/2024) и применливи од 1 јануари 2025 година.

Споредбените податоци за претходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа. Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на посебните финансиски извештаи на Друштвото.

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во посебните финансиски извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Приложените посебни финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Друштвото. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Основни сметководствени методи

Посебните финансиски извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено.

2.3. Примена на нови и ревидирани МСФИ

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена, согласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

2.3.1. Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025 година:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;
2. МСФИ 16 – Наеми, поврзан со сметководствениот третман на договорите за оперативен наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од овој датум. Примената на наведените измени немаа значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

2.3.2. Стандарди кои се издадени, но кои сеуште не се во примена

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – Финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат старите МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување, објавени во стариот Правилник за водење сметководство („Сл. весник“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

2.4. Користени проценки

При подготовката на посебните финансиски извештаи, Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во посебните финансиски извештаи се предмет на проценка, бидејќи не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на најновите расположливи информации.

Сметководствените проценки се користат при утврдување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, како и објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други позиции.

Во текот на периодите, одредени проценки може да бидат ревидирани доколку дојде до промени во околностите кои биле основа за нивното утврдување, како резултат на нови информации или последователни настани.

2.5. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина, Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.6. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во посебниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирање за пресметковниот период.

Во тековната 2025 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

2.7. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2025	31 декември 2024
1 EUR	61,4950 ден.	61,4950 ден.
1 USD	52,3050 ден.	58,8807 ден.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи, поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице утврдени согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди, одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни (Енергоуслуги ДООЕЛ, Когел Стил ДОО Скопје) и отворените салда се обелоденуваат во посебните финансиски извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по метод на потполна консолидација. Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивно вреднување. Утврдување на трансферните цени се врши врз принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групата.

3.2. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи и сл.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалните средства се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалните средства кои произлегуваат од договори и други законски права не треба да го надминат периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години и со амортизациона стапка од 20%. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.3. Материјални средства

3.3.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги сите увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба. Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако друштвото произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност а во корист на ревалоризационите резерви.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба, се определуваат преку споредба на продажната со сметководствената вредност.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

3.3.2. Вреднување по почетното признавање

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот завод за статистика.

3.3.3. Пренос на ревалоризационата резерва во капитал

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижностите се пренесува во акумулирана добивка во годината во која таа ставка е отуѓена.

Преносот на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулирана добивка е разликата помеѓу износот на амортизацијата кој е пресметана на

ревалоризираната вредност на средството и амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

3.3.4. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	40 години	40 години
Опрема	10-20 години	10-20 години
Возила	4-10 години	4-10 години
Останата опрема	4-10 години	4-10 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години

Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Опрема	5,0% - 25,0%	5,0% - 25,0%
Возила	10,0% - 25,0%	10,0% - 25,0%
Останата опрема	10,0% - 25,0%	10,0% - 25,0%
Канцелариски мебел	20,0%	20,0%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

Пресметувањето на амортизацијата започнува на денот кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство коешто се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

3.3.5. Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишување на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓување на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

3.4. Обезвреднет имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- Недвижности, постројки и опрема,
- Нематеријални средства,
- Учество во капиталот во зависни и поврзани друштва.

Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност преставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока. Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност,

сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно биле формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот. Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе не постои или дека е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на тоа средство.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва и сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

3.5. Вложувања во недвижности

Недвижностите (земјиште и/или градежен објект) кои не се користат за потребите на деловното работење и извршување на дејноста, а се поседуваат од страна на Друштвото за остварување на приходи од издавање под закуп или за зголемување на вредноста на недвижноста, се класифицираат како вложувања во недвижности.

По почетното признавање, вложувањата во недвижности се вреднуваат по методот на фер вредност. Фер вредноста на вложувањата во недвижности е нивната пазарна вредност која ја одредува квалификуван проценител.

Добивките или загубите кои се настанати поради промена на фер вредноста на вложувањата во недвижности се признаваат како приход, односно расход во периодот во кој се направени.

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин утврден со стандардите а кој важи за недвижностите, постројките и опремата.

3.6. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.7. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција а не преку продолжување со користење.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од ставот 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

Нетековните средства кои се рекласифицирани како нетековни средства што се чуваат за продажба се вреднуваат по пониска вредност од:

- сметководствената (сегашна) вредност и
- фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Фер вредноста е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценка, а не според износот кој се очекува во моментот на идна продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од проценетата фер вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер

вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на фер вредноста намалена за продажните трошоци.

Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

По истекување на месецот во кој нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

3.8. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања – хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност вреднувани по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот за нивно стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот за вложување (набавна вредност плус трансакционите трошоци, освен хартиите од вредност кои се наменети за тргување).

3.9. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднократно при ставање на истиот во употреба. Амбалажата и автомобилските гумите се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики: побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-3 месеци, од 3-6 месеци, од 6 до 12 месеци, над 12 месеци).

Побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата друштвото ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За оние побарувања кои се постари од 3 години и се ненаплатливи друштвото врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по директен метод. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.

За побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, друштвото врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректен метод. Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис е сврстен во групата на даночно признати расходи.

За тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои не можат да се наплатат, за истите, друштвото врши директна исправка на вредноста и оваа исправка е сврстена во групата на даночно непризнати расходи.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат после нивната достасаност согласно договорот. Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

3.11. Парични средства и парични еквиваленти

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на посебниот извештај за парични текови:

- паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

3.12. Платени трошоци за идни периоди (АВР)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документи врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.13. Долгорочни обврски

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на Народната банка на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања а се постари од три години, Друштвото врши нивно приходување.

3.14. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци. Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

3.15. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.16. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

3.17. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во посебниот баланс на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.18. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.19. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

3.20. Капитал

3.20.1. Основна главнина

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

3.20.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од страна на Друштвото и кои ги поседува Друштвото се третираат како сопствени (резервски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.20.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.20.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективно вреднување на нетековните средства после нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога истиот ќе се реализира согласно МСС 16.

3.21. Лизинг

Друштвото признава постоење на лизинг врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство односно на средства, или пак со договорот се пренесува правото за употреба и или контрола на тие средства за одреден временски период во замена за надоместок.

МСФИ 16 ја елиминира класификацијата на лизингот како оперативен или финансиски наем како што се бараше со МСС 17 и наместо тоа, воведува единствен сметководствен модел за корисникот на лизингот.

3.21.1. Наемодавател

МСФИ 16 суштински ги пренесува сметководствените барања на давателот на лизинг како и МСС 17. Следствено, давателот на лизинг продолжува да ги класифицира своите договори за лизинг како оперативен или финансиски наем и различно да ги евидентира тие два типа на наеми.

Лизингот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Во согласност со МСФИ 16, оперативен лизинг е лизинг каде не се трансферираат значајно сите ризици и користи поврзани со сопственоста на одредено средство. Ова се типично краткорочни договори за лизинг кога приливите од наем се прикажуваат во добивката или загубата со примарно влијание врз извештајот за финансиска состојба од аспект на временската перспектива на плаќањата за лизингот. Средствата дадени под лизинг на клиенти како оперативен лизинг се вклучени во извештајот за финансиска состојба на позицијата на НПО. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа. Приходите од лизинг се признаваат на праволиниска основа за времетраење на лизингот. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен лизинг во извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на лизинг периодот на иста основа како приходот од лизинг. Непредвидените приливи по основ на лизинг се признаваат како приход во периодот во кои настанале. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Лизингот каде Друштвото суштински ги пренесува сите ризици и бенефити кои се поврзани со сопственоста на средството кое е предмет на лизинг се класифицира како финансиски лизинг. На датумот на започнување, Друштвото ќе признае средство кое е предмет на лизинг во износ на нето инвестиција во лизингот. Нето инвестицијата се мери како збир од побарувањето за плаќања за лизинг и секоја негарантирана преостаната вредност, дисконтирана со користење на каматната стапка содржана во

договорот за лизинг. Сите почетни директни трошоци направени од Друштвото се вклучени во почетното мерење на нето-инвестицијата. Финансискиот приход се признава во периодот на закуп врз основа на модел што одразува константна периодична стапка на поврат на нето-инвестицијата на наемодавателот.

3.21.2. Наемопримател

За активните/затекнатите договори за лизинг на почетокот на 2025 година, наемопримателот постапува согласно МСФИ 16, имајќи го во предвид преостанатиот период на важност на договорот за лизинг, сметан од датумот на првата примена.

Наемопримателот треба да го утврди периодот на лизинг како неотповиклив период заедно со периодите опфатени во опцијата за продолжување и периодите опфатени во опцијата за прекинување на лизингот и да ја утврди природата на лизинг трансакцијата. Наемопримателот прави процена на периодот на користење и тој период го користи за мерење (вреднување) на средството/обврската. Овој период е еднаков или пократок со периодот на амортизација на исти или слични средства според вообичаената политика за амортизација применета за недвижности, постројки и опрема или за нематеријалните средства.

Наемопримателот може да направи сметководствена проценка на поединечните лизинг договори или на портфолио од договори со слични карактеристики.

Друштвото корисник на лизинг, почетно признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на кој средството почнува да се користи.

Лизинг средствата со право на користење, Друштвото ги прикажува во извештајот за финансиска состојба во истата линиска ставка во која соодветните основни средства би биле презентирани доколку корисникот на лизинг би бил нивен сопственик. Обврските по основ на лизинг се презентираат одделно во белешките кон посебните финансиски извештаи.

Корисникот на лизинг нема да ги применува барањата за признавање, вреднување и презентирање на МСФИ 16 за:

- Краткорочен лизинг (период на лизинг до 12 месеци или помалку) и
- Лизинг чиј предмет е средство со ниска вредност (со вредност од 5.000 долари во денарска противвредност или помалку).

Во случај на краткорочен лизинг и лизинг со мала вредност, Друштвото евидентира расходи на праволиниска основа за времетраење на лизингот.

3.21.3. Мерење при почетното признавање

Лизинг средствата со право на користење, почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнување на важноста на договорот за лизинг којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за лизинг, зголемена за плаќањата за лизинг направени пред или на денот на започнување на важноста на договорот за лизинг и било какви директно зависни трошоци на договорот за лизинг (трошоци за преговарање и обезбедување на договорот за лизинг), намалени за добиени стимулации во врска со лизингот, вклучувајќи ги во набавната вредност и проценетите трошоци за евентуално преместување на средството и за обнова на локацијата или враќање на средството во одредена состојба според условите на лизингот.

Обврската за лизинг се признава на датумот на започнување на лизинг аранжманот во извештајот за финансиската состојба како поединечно издвоена/прикажана обврска. Почетното вреднување на обврската за лизинг се врши според сегашната вредност на плаќањата за лизинг кои не се платени на тој датум. Плаќањата за лизинг се дисконтираат со користење на каматна стапка имплицирана во договорот за лизинг или со инкременталната стапка на позајмување ако каматната стапка од договорот за лизинг не може лесно да се определи.

3.21.4. Мерење после почетното признавање

Последователно (после почетното признавање), средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и загубата од обезвреднување.

Средствата земени под лизинг се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета и за другите НПО и за нематеријалните средства. Амортизацијата се признава како расход во извештајот за сеопфатна добивка. Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на лизингот и од корисниот век на употреба на средството. За средствата со право на користење, друштвото прави тест на обезвреднување.

Последователно, обврската за лизинг се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за камата а се намалува за извршените

исплати на обврската и се приспособува при повторна процена на износот кој се очекува дека треба да се плати или при промени во идните плаќања на лизингот.

Расходот за камата на обврската за лизинг се распределува и се признава во извештајот за сеопфатна добивка за периодот на времетраење на лизингот

3.22. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.23. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на посебните финансиски извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходите, Друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, при што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во посебниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во посебниот извештај за сеопфатна добивка.

3.24. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.

- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.25. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на посебниот извештај за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени или не. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.26. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмици директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел на набавната вредност, односно на цената на чинење на средството.

3.27. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.28. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во посебните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори на РЖ Услуги АД Скопје.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот на корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8 – Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои со овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветниот МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат финансиски инструменти за избегнување на овој ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата расположливи за продажба бидејќи нема вложувања кои се расположливи за продажба (хартии од вредност).

4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2025 година, Друштвото не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.1.6. Даночен ризик

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола, и како последица на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и друштвото би можело да се соочи со дополнителни обврски за даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	6.846	2.369
Нето обврски	(6.846)	(2.369)
Вкупно капитал и резерви	694.154	694.633
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	-	-

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	75.314	77.008
Вкупни средства	800.628	802.801
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	9,41%	9,59%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото може да влезе во трансакции во странски валути кои произлегуваат од набавки на странски пазари, при што истото може да биде изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ЕУР	-	-	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото користи позајмици со фиксни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на тековната и претходната година е:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Некаматносни		
Парични средства	6.846	2.369
Побарувања од поврзани друштва и побарувања од купувачи	354.003	348.868
Дадени аванси	-	-
Останати побарувања	859	1.283
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Вкупно	361.708	352.520
Каматносни		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	48.522	48.522
Вкупно	48.522	48.522
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема поврзани друштва и обврски кон добавувачи	24.850	25.638
Останати тековни обврски	3.505	3.924
Вкупно	28.355	29.562
Каматносни со фиксна каматна стапка		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити (позајмици) со фиксна каматна стапка	46.959	47.446
Вкупно	46.959	47.446

Друштвото нема побарувања и обврски со променлива каматна стапка.

4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековна и претходна година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) МКД					
	До 30 дена	Од 31 - 90 дена	Од 91 - 365 дена	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	6.846	-	-	-	-	6.846

Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Побарувања од поврзани друштва	9	9	38	31	-	87
Побарувања од поврзани друштва – аванси	-	-	-	-	4.313	4.313
Побарувања од поврзани друштва (тужени)	-	-	-	-	18.660	18.660
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва – тужени	-	-	-	-	48.522	48.522
Побарувања од купувачи	18.710	5.719	9.385	857	38	34.709
Сомнителни и спорни, тужени, стечај и сл.	73	218	1.308	1.817	292.424	295.840
Побарувања од државата за даноци	692	-	-	-	-	692
Побарување од вработените	-	-	-	3	164	167
Останати побарувања	394	-	-	-	-	394
Вкупно средства	26.724	5.946	10.731	2.708	364.121	410.230
Обврски спрема поврзани друштва	3.206	2.814	6.621	-	-	12.641
Обврски спрема добавувачи во земјата	10.028	1.958	218	-	-	12.204
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	3	3	-	6
Обврски за даноци и придонеси	720	-	-	-	-	720
Обврски спрема вработените	1.463	-	-	-	-	1.463
Тековни даночни обврски	1.322	-	-	-	-	1.322
Обврски по земи и кредити	46.959	-	-	-	-	46.959
Вкупно обврски	63.698	4.772	6.842	3	0	75.315

	Во илјади (000) МКД					
	2024					
	До 30 дена	Од 31 - 90 дена	Од 91 - 365 дена	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	2.369	-	-	-	-	2.369
Побарувања од поврзани друштва (тужени)	-	-	31	-	67.183	67.212
Побарувања од поврзани друштва – аванси	-	-	-	-	4.313	4.313
Побарувања од купувачи	21.096	4.554	4.858	5.215	1.160	36.883
Останати побарувања (тужени)	-	-	61.180	16.752	212.095	290.027
Побарувања од државата за даноци	741	-	-	-	-	741
Побарувања од вработените	-	-	-	-	164	164
Останати краткорочни побарувања	-	-	379	-	-	379
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	-	-	-	-	(1.047)	(1.047)
Вкупно средства	24.206	4.554	66.448	21.967	283.868	401.042
Обврски спрема поврзани друштва	11.636	-	-	-	-	11.636
Обврски спрема добавувачи во земјата	13.355	613	6	26	-	13.999
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-
Обврски за даноци и придонеси	3	-	-	-	-	3
Обврски спрема вработените	1.509	-	-	-	-	1.509
Тековни даночни обврски	2.415	-	-	-	-	2.415
Обврски по земи и кредити	-	-	-	47.446	-	47.446
Останати обврски	-	-	-	31.160	-	31.160
Вкупно обврски	28.918	613	6	78.632	-	108.168

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	174.152	185.118
Приходи од наемнини	3.215	3.876
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва	33	50
Вкупно	177.401	189.045

Структурата на приходите од продажба по сегменти е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи од продажба		
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	174.152	185.118
Производство, рецикулација и термичка обработка на технолошки води	156.549	155.958
Дистрибуција на хигиенска вода и одведување на урбани отпадни води	9.502	11.271
Надомест за користење на цевоводна мрежа за пренос на технички гасови и природен гас	7.352	8.927
Услуги за обезбедување на имот и противпожарна заштита	742	8.962
Други услуги	7	-
Приходи од наемнини	3.215	3.876
Приходи од наемнини на деловен простор	1.107	1.096
Приходи од наем на резервоари	2.108	2.780
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи	33	50
Закуп на деловни простории на поврзани субјекти	33	50
Вкупно	177.401	189.045

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Останати приходи		
Приходи од надомест на штети	519	-
Останати приходи од работењето	180	791
Вкупно	699	791

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Трошоци за сировини и материјали		
Сировини и материјали	42.559	47.566
Електрична енергија	47.977	53.304
Гориво	423	690
Резервни делови и материјали за одржување	1.110	2.884
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	18	34
Вкупно	92.087	104.477

БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Набавна вредност на продадени стоки		
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	-	7
Вкупно	-	7

БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Услуги со карактер на материјални трошоци		
Транспортни услуги	12	202

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	463	508
Услуги за одржување и заштита	2.140	3.668
Наем - лизинг	76	111
Комунални услуги	153	137
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	13	-
Останати услуги	2.314	1.185
Вкупно	5.171	5.811

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Трошоци за надомест и други примања на членови Одбор на директори	1.300	1.200
Спонзорства и донации	-	15
Репрезентација	161	170
Осигурување	3	189
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	114	115
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	9.751	11.080
Трошоци за ангажирање надворешни лица	15.562	13.751
Останати трошоци на работењето	4.223	4.321
Вкупно	31.114	30.840

БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Плата и надоместоци на плата - бруто	26.092	39.895
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	3	22
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	950	997
Осигурување	6	6
Регрес за годишен одмор	585	210
Отпремнина	336	527
Останати трошоци за вработените	82	2.825
Вкупно	28.054	44.482

БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Трошоци за амортизација на нематеријални средства	-	-
Трошоци за амортизација на материјални средства	16.355	16.214
Вкупно	16.355	16.214

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	7	-
Расходи од минати години	153	125

Останати расходи од работењето	501	802
Вкупно	661	927

БЕЛЕШКА 14. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	-	6.000
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	247	77
Вкупно	247	6.077

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Расходи врз основа на курсни разлики од работењето со поврзани друштва	-	5
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	5.376	5.157
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	8	-
Вкупно	5.385	5.163

БЕЛЕШКА 16. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупни приходи	178.347	195.913
Вкупни расходи	178.826	207.921
Вкупно	(479)	(12.008)

БЕЛЕШКА 17. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Финансиски резултат од БУ	(479)	(12.008)
Непризнати расходи за даночни цели	3.283	7.783
Даночна основа	2.804	(4.225)
Намалување на даночна основа	(2.804)	-
Даночна основа по намалување	-	-
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	-	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	-	-
Ефективна даночна стапка	-	-

БЕЛЕШКА 18. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024

Нето загуба	(479)	(12.008)
Вкупно нето загуба	(479)	(12.008)

БЕЛЕШКА 19. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупна сеопфатна загуба	(479)	(12.008)
Вкупно сеопфатна загуба	(479)	(12.008)

БЕЛЕШКА 20. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува со делење на добивката/загубата која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката/загубата по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2025	2024
Добивка/Загуба по оданочување	(479.122)	(12.007.920)
Добивка/Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	(479.122)	(12.007.920)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	1.571.668	1.571.668
Основна добивка по акција (денари по акција)	(0,30)	(7,64)

БЕЛЕШКА 21. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2025)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2025	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2025	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2025	-	(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2025	9.353	-	9.353

Вид на основно средство	Гудвил (Goodwil)	Во илјади (000) МКД	
		Концесии, патенти, лиценци, трговски и	Вкупно

		услужни марки	
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2024)	9.353	179	9.531
-директни зголемувања	-	-	-
-прекнижувања	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2024	9.353	179	9.531
Исправка на НС на 01.01.2024	-	(179)	(179)
-амортизација	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2024	-	(179)	(179)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2024	9.353	-	9.353

БЕЛЕШКА 22. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројк и опрема	Алат, погонски и канцеларск и инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошк и средства	Останати материјални средства	Во илјади (000) МКД	
							Материјал. средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2025)	138.083	221.440	646.621	27.071	11	1.423	-	1.034.649
-директни зголемувања	-	1.915	2.175	152	-	-	632	4.874
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2025	138.083	223.355	648.796	27.223	11	1.423	632	1.039.523
Исправка на ОС на 01.01.2025	-	(57.816)	(570.469)	(23.591)	-	-	-	(651.877)
-амортизација	-	(5.590)	(9.755)	(1.010)	-	-	-	(16.355)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-	-	-
ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2025	-	(63.407)	(580.224)	(24.601)	-	-	-	(668.232)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2025	138.083	159.948	68.572	2.622	11	1.423	632	371.291

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелар. инвентар, мебел и транспор. средства	Биолош. средства	Останати материјал. средства	Во илјади (000) МКД	
							Материјал. средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)	138.083	220.095	644.655	28.073	11	1.423	-	1.032.341
-директни зголемувања	-	1.345	1.966	473	-	-	-	3.784
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	(1.475)	-	-	-	(1.475)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на ОС на 31.12.2024	138.083	221.440	646.621	27.071	11	1.423	-	1.034.649

Исправка на ОС на 01.01.2024	-	(52.246)	(561.047)	(24.012)	-	-	-	(637.306)
-амортизација	-	(5.570)	(9.422)	(1.222)	-	-	-	(16.214)
-расходи и отуѓувања	-	-	-	1.643	-	-	-	1.643
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024		(57.816)	(570.469)	(23.591)	-	-	-	(651.877)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024	138.083	163.624	76.152	3.480	11	1.423	-	382.773

За земјиштето во вкупен износ од 138.083 илјади денари, Друштвото не поседува доказ за сопственост (имотен лист), туку истото му е дадено на користење од страна на Република Северна Македонија. Во тек е постапка за добивање право на сопственост над ова земјиште која заклучно со 31 декември 2025 година сеуште не е завршена.

Друштвото има хипотека на дел од градежните објекти како обезбедување на обврските по заеми и кредити кон ФЕИНГ ДООЕЛ Скопје (Белешка 28 и Белешка 29.1)

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности.

БЕЛЕШКА 23. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Сопственост	Во илјади (000) МКД	
		2025	2024
Вложувања во подружница		360	360
Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје	100%	360	360
Вложувања во заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)		231	231
Когел Стил ДОО СКОПЈЕ	75%	231	231
Вкупно		591	591

Долгорочните финансиски средства се однесуваат на вложувања во погоре наведените субјекти кои преставуваат поврзани друштва на матичното друштво РЖ Услуги АД Скопје. РЖ Услуги АД Скопје е 100% сопственик на друштвото Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје и 75% сопственик на друштвото Когел Стил ДОО Скопје. РЖ Услуги АД Скопје е матично друштво кое изготвува консолидирани финансиски извештаи на ниво на групација.

БЕЛЕШКА 24. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Залиха на сировини и материјали	4.398	4.431
Залиха на резервни делови	3.482	3.360
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	747	717
Залиха на стоки	537	537
Вкупно	9.164	9.044

БЕЛЕШКА 25. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Побарување од поврзани субјекти	23.061	23.004
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во земјата	87	31

Побарувања од поврзани друштва за аванси (Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје)	4.313	4.313
Побарувања од поврзани друштва – тужени (Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје)	18.660	18.660
Побарувања од купувачи	330.943	325.863
Побарувања од купувачи во земјата	34.709	36.883
Побарувања од купувачи (тужени и побарувања од купувачи во стечајна постапка)	296.887	290.027
Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	(1.047)	(1.047)
Побарувања по законски казнени камати	26	-
Побарувања за дадени аванси во странство	368	-
Побарувања од државата	692	741
Данок на додадена вредност	9	9
Побарувања за повеќе платен данок на имот	46	46
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	637	685
Побарување од вработени	167	164
Останати побарувања од вработените	167	164
Краткорочни финансиски средства	48.522	48.522
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва – тужени (Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје)	48.522	48.522
Останати побарувања	-	379
Вкупно	403.384	398.673

Старосната структура на побарувањата од купувачите во земјата со положба на 31 декември тековната и претходната година е како што следи:

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
До 30 дена	18.710	21.096
Од 31-90 дена	5.719	4.554
Од 91-365 дена	9.385	4.858
Од 1 до 3 години	857	5.215
Над 3 години	38	1.160
Вкупно	34.709	36.883

БЕЛЕШКА 26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Парични средства на трансакциски сметки во денари	6.832	2.341
Силк Роад	6	6
НЛБ банка	6.619	2.188
НЛБ – Виза	61	54
Виза НЛБ 2ра Карт.	62	60
Стопанска банка	23	27
Виза Стопанска банка	5	5
Шпаркасе банка	55	2
Парични средства во благајна	13	28
Вкупно	6.846	2.369

Од посебниот извештај за паричните текови за 2025 и 2024 година може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Паричен тек од оперативни активности	9.838	1.643
Паричен тек од инвестициски активности	(4.874)	(3.952)
Паричен тек од финансиски активности	(487)	(7.242)
Нето пораст/намалување на готовината:	4.477	(9.550)

БЕЛЕШКА 27. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Основна главнина запишан и уплатен капитал	505.704	505.704
Сопствени акции	(11.502)	(11.502)
Ревалоризациска резерва	207.805	207.805
Резерви	1.831	1.831
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	2.802	2.802
Пренесена загуба од претходни години	(12.008)	-
Загуба за тековната година	(479)	(12.008)
Вкупно	694.154	694.633

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2025 година е следната:

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2025	2024	2025	2024
	број на акции	број на акции	Евра	Евра
Обични акции	1.571.668	1.571.668	8.031.223,48	8.031.223,48
Вкупно:	1.571.668	1.571.668	8.031.223,48	8.031.223,48

Вкупниот број на акции на РЖ УСЛУГИ АД Скопје е 1.571.668 со номинална вредност на една акција од 5,11 евра. Бројот на иматели е 2.835, а бројот на сопственички позиции е 2.839.

Со состојба 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година, поголеми акционери со учество над 5% во основната главнина на Друштвото се:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Ѓорѓе Качурков	24,17%	24,17%
РИ Енергоинститут ДООЕЛ Скопје	18,17%	16,69%
РЖ Услуги АД Скопје (сопствени акции)	9,12%	9,12%
Вкупно	51,46%	49,98%

БЕЛЕШКА 28. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Обврски спрема поврзани друштва	12.641	11.636
Обврски спрема поврзани друштва врз основа на набавка на добра и услуги во земјата	12.641	11.636

Обврски спрема добавувачи	12.204	13.999
Обврски спрема добавувачи во земјата	12.204	13.999
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	6	3
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	6	3
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	720	760
Обврски спрема вработени	1.463	1.509
Обврски за плата и надоместоци на плата	1.463	1.509
Тековни даночни обврски	1.322	1.655
Обврски за данокот на додадена вредност	1.263	1.593
Обврски за персонален данок на доход	59	14
Обврски за данок на добивка	-	48
Обврски по заеми и кредити	46.959	47.446
Феинг ДООЕЛ Скопје	42.423	42.440
РИ Енергоинститут ДООЕЛ Скопје	4.536	6
Грос Пром ДООЕЛ Скопје	-	5.000
Пасивни временски разграничувања	31.160	31.160
Пресметани приходи за идни периоди (Побарувања за трошоци и камати по судски пресуди)	31.160	31.160
Вкупно	106.474	108.168

Друштвото има хипотека на дел од градежните објекти како обезбедување на обврските по заеми и кредити кон ФЕИНГ ДООЕЛ Скопје (Белешка 22 и Белешка 29.1)

Старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата со положба на 31 декември тековна и претходна година е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Обврски спрема добавувачи		
До 30 дена	10.028	13.355
Од 31-90 дена	1.958	613
Од 91-365	218	6
Од 366 до 3 години	-	26
Над три години	-	-
Вкупно	12.204	13.999

БЕЛЕШКА 29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

29.1. Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има заложен свој имот под хипотека каде носител на правото (доверител) е Друштвото за финансиско енергетски инженеринг ФЕИНГ ДООЕЛ Скопје. Износот на обезбеденото побарување е 29.000.000 денари со правен основ на запишување Солемнизација-Договор за залог-хипотека ОДУ број 201/24 од 11.03.2024 год.

Имотот кој е ставен под хипотека е со вкупна површина од 164 м² и волумен 150 м³ на КП 2256 имотен лист 5272 КО на Гази Баба.

29.2. Судски спорови

Со состојба 31 декември 2025 година Друштвото се јавува како тужена страна во 10 активни судски постапки (утврдување право на сопственост, работни спорови и надомест на штета) во вкупен износ од 2.219 илјади денари. Како тужител се јавува во 8 активни судски постапки за наплата на побарувања од купувачи, надомест на штета и сл., во вкупен износ од 16.062 илјади денари. Останатите тужени побарувања прикажани во Белешка 25 се завршени со правосилна постапка и се во постапка на

извршување, но се уште не се наплатени. Менаџментот на друштвото очекува наплата на тужените побарувања во наредниот период.

29.3. Гаранции

Во тековната 2025 година Друштвото не користи банкарски или било какви други гаранции.

БЕЛЕШКА 30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото има трансакции со поврзани страни и тоа со Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје каде има 100% сопственост и со Когел Стил ДОО Скопје каде учествува со 75% во основната главнина на истото. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и условите се взаемно договорени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31 декември тековната и претходната година.

	Во илјади (000) МКД			
	2025 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
• Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје	71.498	-	4	-
• Когел Стил ДОО Скопје	88	12.641	44	14.454
• Клучен раководен кадар (сопственички, менаџерски)	-	-	-	1.300
Вкупно:	71.586	12.641	48	15.754

	Во илјади (000) МКД			
	2024 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
• Енергоуслуги ДООЕЛ Скопје	71.495	-	-	-
• Когел Стил ДОО Скопје	32	11.636	50	12.689
• Клучен раководен кадар (сопственички, менаџерски)	-	-	-	1.200
Вкупно:	71.527	11.636	50	13.889

БЕЛЕШКА 31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на посебниот извештај за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Извршен член на Одбор на директори


Јован Гечески

Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и посебните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно посебните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во посебните финансиски извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот член на Одбор на директори на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

За Рудници и железарница УСЛУГИ АД Скопје
Извршен член на Одбор на директори


Јован Гечески

Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	381.234.467,00			392.715.785,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	371.291.337,00			382.772.655,00
10	-- Недвижности (011+012)	296.116.143,00			301.706.591,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	158.033.362,00			163.623.810,00
13	-- Постройки и опрема	71.895.567,00			77.408.934,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.635.752,00			3.645.706,00
18	-- Материјални средства во подготовка	632.451,00			
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	590.594,00			590.594,00
22	-- Вложувања во подружници	359.600,00			359.600,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	230.994,00			230.994,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	419.393.262,00			410.085.243,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.163.574,00			9.043.800,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	4.397.832,00			4.430.760,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.229.015,00			4.076.313,00
42	-- Залихи на трговски стоки	536.727,00			536.727,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	354.862.278,00			398.672.604,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	23.060.707,00			71.525.862,00
47	-- Побарувања од купувачи	330.942.556,00			325.863.482,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	692.015,00			740.622,00
50	-- Побарувања од вработените	167.000,00			164.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				378.638,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	48.521.660,00		
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	48.521.660,00		
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.845.750,00		2.368.839,00
60	-- Парични средства	6.845.750,00		2.368.839,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	800.627.729,00		802.801.028,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	694.153.887,00		694.633.009,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.703.793,00		505.703.793,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00		11.501.612,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00		207.805.153,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.831.378,00		1.831.378,00
72	-- Законски резерви	1.831.378,00		1.831.378,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.802.217,00		2.802.217,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	12.007.920,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	479.122,00		12.007.920,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	75.314.066,00		77.008.243,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	75.314.066,00		77.008.243,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	12.640.635,00		11.636.348,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	12.209.495,00		14.001.854,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	719.973,00		759.795,00
100	-- Обврски кон вработените	1.463.366,00		1.508.684,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.321.723,00		1.655.462,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	46.958.874,00		47.446.100,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	31.159.776,00		31.159.776,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	800.627.729,00		802.801.028,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	178.099.903,00			189.836.133,00
202	-- Приходи од продажба	177.400.690,00			189.045.401,00
203	-- Останати приходи	699.213,00			790.732,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	173.441.482,00			202.758.162,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	92.086.551,00			104.476.989,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки				6.976,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.170.801,00			5.810.867,00

212	-- Останати трошоци од работењето	31.113.548,00			30.840.394,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	28.054.166,00			44.481.808,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.253.648,00			26.547.382,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.503.685,00			2.201.694,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.334.256,00			11.146.139,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.962.577,00			4.586.593,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.355.429,00			16.213.883,00
222	-- Останати расходи од работењето	660.987,00			927.245,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	247.166,00			6.076.686,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)				6.000.000,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				5.846.339,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва				153.661,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	246.675,00			76.686,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	491,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.384.709,00			5.162.577,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.376.487,00			5.157.424,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.222,00			5.153,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	479.122,00			12.007.920,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	479.122,00			12.007.920,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	479.122,00			12.007.920,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	31,00			60,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-479.122,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	479.122,00			
270	-- Загуба за годината	479.122,00			12.007.920,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	479.122,00			12.007.920,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				45.612,00

612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	158.033.362,00			163.578.198,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФГИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	692.015,00			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	354.140.263,00			
634	-- Обврски по заеми и кредити земено од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	46.958.874,00			47.446.100,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФГИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	2.041.696,00			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	26.313.496,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	174.152.296,00			20.015.176,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	166.050.715,00			11.068.964,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	8.101.581,00			8.946.212,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	3.248.394,00			3.876.656,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	699.213,00			790.732,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.012.571,00			1.625.730,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	78.539,00			150.460,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	50.500,00			248.768,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	12.547,00			66.476,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	40.404.213,00			45.474.759,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	47.748.284,00			53.303.563,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	413.024,00			103.233,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	20.103,00			102.864,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	12.228,00			201.914,00

682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	463.266,00		508.135,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	75.837,00		110.955,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	335.942,00		526.665,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			2.675.800,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	584.524,00		209.979,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	83.206,00		154.300,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)			12.991,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	161.159,00		169.812,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)			60.938,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	114.252,00		114.819,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	31,00		60,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	9.501.917,00			
4428	- 49.500 - Цевководен транспорт	163.900.718,00			
4491	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.	246.675,00			
4505	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	3.251.094,00			
4564	- 82.990 - Останати деловно-помошни дејности, н.д.м.	704.304,00			
4571	- 84.240 - Дејности на јавниот ред и безбедноста	742.361,00			

Потпишано од:

Filip Ivanovski

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето

РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА
„УСЛУГИ“ Акционерско друштво

Бр. 0204-1392/11
22.04 20 26 год.
СКОПЈЕ

Годишен извештај за работењето

РЖ УСЛУГИ АД СКОПЈЕ

Годишен извештај

за годината што завршува на

31 декември 2025

ИЗВЕШТАЈ

за работење за период јануари – декември 2025 година

Во деловната 2025 год. РЖ УСЛУГИ АД Скопје има остварено вкупно приходи од 178.347.069,00 денари од кои приходите остварени од основните дејности на друштвото (продажба на стоки и услуги) изнесуваат 177.396.090,00 ден. Останатите приходи изнесуваат 950.979,00 денари. Вкупно остварените оперативни приходи од 177.396.090,00 денари за 2025 година се намалени за 6.162% во однос на остварените оперативни приходи во 2024 година (189.045.401,00 денари).

Структура на приходи

	ИЗНОС 2024	ИЗНОС 2025
ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	11.271.485,00	9.501.917,00
ПРОИЗВОДСТВО, РЕЦИРКУЛАЦИЈА И ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ	155.958.497,00	156.548.798,00
НАДОМ. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦЕВОВОДНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ТЕХНИЧ.ГАСОВИ И ПРИРОДЕН ГАС	8.927.401,00	7.351.920,00
УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕД. НА ИМОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	8.961.520,00	742.361,00
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ЗАКУП НА МЕРНА ВРСКА И ЗАКУП НА РЕЗРЕВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТНГ	3.926.498,00	3.251.094,00
ПРОДАЖБА НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС	0	0
ВКУПНО	189.045.401,00	177.396.090,00

Во делот на услугите со кои сме директно поврзани со работење на погоните во нашето потесно опкружување, приходите од дистрибуција на хигиенска вода се намалени за 15,699% во однос на 2024 година, приходите од производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки води се зголемени за 0.378 % во однос на 2024 година и приходите од надоместокот за користење на цевоводната мрежа се намалени за 17.6477% во однос на 2024 година.

Кај оперативните приходи се бележи намалување од 6,126% во 2025 во однос на претходната 2024 и се должи заради на намалената цена на електричната енергија, која е директно поврзана со производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки

води, како и намален обем на работењето на погоните во потесното опкружување со кој имаме континуирана соработка.

Кај останатите приходи од основните дејности на друштвото чија реализација не е во директна поврзаност со потребите на производните процеси на погоните со кои имаме континуирана соработка, има намалување кај обезбедување и ПП заштита од 91,716%. има кај закуп на деловен простор, закуп на мерна врска и закуп на резервоари за складирање се бележи намалување за 17,201%. Во 2025 нема приходи за продажбата на ТНГ.

Останати приходи

Во останати приходи најголем дел се приходи од надомест на штета од осигурителни компании и Решенија за присилно извршување и наплата на судски трошоци. Кај финансиските приходи има намалување во однос на 2024 година.

	ИЗНОС
ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ПРИХОДИ	704.304,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ ОД ПОВРЗАНИ И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	246.675,00
ВКУПНО	
	ИЗНОС
ВКУПНИ ПРИХОДИ	178,347,069,00
ПРОСЕЧЕН МЕСЕЧЕН ПРИХОД	14,862,255,00

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ		ПРИХОДИ ПО ВРАБОТЕН НА МЕСЕЧНО НИВО
2024	60	272,101,00
2025	31	479,427,00

Структура на расходи

	31-дек-25	31-дек-24
Потрошени електрична енергија	47,748	53,304
снабдување со вода	40,404	45,475
Потрошено резервни делови	20	5,699
Потрошени машински делови		-
Останати трошоци за суровина и мат.	3,914	-
Вкупно трошоци за суровини и други материјали	92,087	104,477

	31-дек-25	31-дек-24
Нето плати	17,254	26,547
Даноци и придонеси за плати	9,297	15,733
Други надоместоци на вработените	1,503	2,202
Вкупно трошоци на вработените	28,054	44,482

	31-дек-25	31-дек-24
Дневници за службени патувања и патни трошоци		
Репрезентација, реклама и спонзорства	161	170
Премии за осигурување	9	
Банкарски провизии	114	115
Шпедитерски услуги		
Комунални услуги		
Патарини		
Услуги за одржување		
Трошоци за закупнина	35	
Дополнително одобрени попусти		
Трошоци за обезбедување		
Транспортни трошоци	3	
Кусоци и кало, растур, крш и лом		
Вредносно усогласување на побарувања	7	
Надворешни услуги		6,829
Трошоци за даноци	9,751	11,080
Останати расходи од работењето	654	927
Други трошоци	26,211	18,459
Вкупно други трошоци	36,945	37,580

Побарувања и обврски со 31.12.2025 година

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 денари)

	31-дек-25	31-дек-24
Побарувања од купувачи во земјата	330,943	325,863
Побарувања од купувачи во странство		
Побарувања од поврзани друштва	23,061	71,526
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>354,003</i>	<i>397,389</i>

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари):

	31-дек-25	31-дек-24
Побарување за повеќе платени давачки кон државата	692	741
Побарување од вработените	167	164
Побарувања за дадени позајмици	48522	
Побарувања за дадени аванси		
Побарувања за повеќе платен данок на добивка		
Побарувања останати		378
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>49,381</i>	<i>1,283</i>

Финансиски резултат во работење за 2025 година

РЖ УСЛУГИ АД во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности (продажба на стоки и услуги) ја заврши деловната година со нето загуба од 479.122,00 денари.

ЕНЕРГО УСЛУГИ ДОО ја заврши деловната година со нето загуба од 43.623,00 денари.

КОГЕЛ СТИЛ ДОО во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности ја заврши деловната година со нето добивка од 1.054.460,00 денари.

РЖ УСЛУГИ АД Скопје

Извршен Директор

